

Врз основа на член 27 став (1) од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ број 43/12 и 145/12), министерот за здравство донесе

У П А Т С Т В О
ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ПРИ
ЕНЦЕФАЛИТИС КАЈ ДЕЦА ВО ИНФЕКТОЛОГИЈАТА И ПЕДИЈАТРИЈАТА

Член 1

Со ова упатство се пропишува начинот на дијагностицирање и третман на енцефалитис кај деца во инфектологијата и педијатријата.

Член 2

Начинот на дијагностицирање и третман на енцефалитис кај деца во инфектологијата и педијатријата е даден во прилог, кој е составен дел на ова упатство.

Член 3

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената дејност на дијагностицирање и третман на енцефалитис кај деца во инфектологијата и педијатријата по правило согласно ова упатство.

По исклучок од став 1 на овој член, во поединечни случаи по оценка на докторот може да се отстапи од одредбите на ова упатство, со соодветно писмено образложение за причините и потребата за отстапување и со проценка за натамошниот тек на процесот на дијагностицирање и третман, при што истото од страна на докторот соодветно се документира во писмена форма во медицинското досие на пациентот.

Член 4

Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-6521/2

3 декември 2012 година

Скопје

МИНИСТЕР

Никола Тодоров

ЕНЦЕФАЛИТИС КАЈ ДЕЦА

МЗД Упатство
13.12.2009

- Основни податоци
- Симптоми
- Третман
- Прогноза
- Поврзани извори

ОСНОВНИ ПОДАТОЦИ

- Сите деца со суспектен енцефалитис треба да бидат иследувани и третирани во болница.
- Знаци за церебрално оштетување, локален невролошки дефицит или фокални напади тешко се идентификуваат кај малото доенче.
- Фебрилно и летаргично доенче чие однесување, според родителите се променило, треба да биде упатено во болница.

СИМПТОМИ

- Дијагностичките критериуми опфаќаат знаци за паренхимско засегање.
- Абнормално однесување (иритабилност, раздразливост).
- Летаргија.
- Проблеми со говорот.
- Атаксија, парализа на кранијалните нерви, парализа на екстремитетите.
- Нарушена состојба на свест.
- Епилептични напади.
- Примарен енцефалитис.
- Знаците и симптомите сугерираат инфекција (треска, главоболка, умор) првите неколку дена.
- Потоа следат знаци за паренхимско оштетување (види погоре).
- Постинфективен енцефалитис (на пример, АДЕМ - acute disseminated encephalomyelitis - акутен дисеминиран енцефаломиелитис).
- Анамнестички податок за вообичаена инфекција (на горен респираторен тракт, дијареја или повраќање) во период од последните неколку недели.
- Бавно или одложено закрепнување од инфективна болест или зголемен умор.
- Знаци за паренхимско засегање (види погоре).

ТРЕТМАН

- Третманот треба да започне без одлагање кај сите пациенти со суспектен енцефалитис (необјаснети симптоми од централниот нервен систем асоцирани со знаци за инфекција и/или електроенцефалографски наоди сугестибилни за енцефалитис). Третманот мора да го покрие херпес вирусниот енцефалитис (интравенозно даден асусловиг).
- Ако бактериски менингитис и борелиа менингоенцефалитис не може да се исклучат со лумбална пункција интравенозно сеftriaxone-от треба да се додаде во терапијата.

- Кај младо доенче антибиотскиот третман треба да се отпочне заедно со асусловир-от според возраста и претпоставената етиологија. Вообичаен избор е или penicillin G или комбинација од ampicillin и aminoglycoside.

ПРОГНОЗА

- Помалку од една третина од пациентите со енцефалитис ќе имаат трајни невролошки секвели.
- Од секој милион деца на возраст помалку од 16 години, 3,5 деца ќе умрат или ќе имаат многу сериозни невролошки секвели како резултат на прележан енцефалитис.
- Можни се и компликации со шантот.

ПОВРЗАНИ ИЗВОРИ

- Литература

Автори: Tuula Lönnqvist

Претходни автори: Hannu Jalanko

Article ID: ebm00605 (029.013)

ЕНЦЕФАЛИТИС КАЈ ДЕЦА - ПОВРЗАНИ ИЗВОРИ

20.1.2009

Литература

1. De Tiege X, Rozenberg F, Heron B, De Tiège X, Rozenberg F, Héron B. The spectrum of herpes simplex encephalitis in children. Eur J Paediatr Neurol 2008 Mar;12(2):72-81. [PubMed](#)
2. Lewis P, Glaser CA. Encephalitis. Pediatr Rev 2005 Oct;26(10):353-63. [PubMed](#)

Автори: Тимот за МЗД упатсва

Article ID: rel00852 (029.013)

© 2012 Duodecim Medical Publications Ltd

1. **EBM Guidelines, 13.12.2009, www.ebm-guidelines.com**
2. **Упатството треба да се ажурира еднаш на 4 години.**
3. **Предвидено е следно ажурирање до јануари 2014 година.**